



УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ
FACULTY OF DRAMATIC ARTS - SKOPJE



1000 Скопје, п.факт 134; Рутер Бошковиќ бр. 22, Р.Илијашинаја, тел: +389 2 306 11 88; факс: +389 2 306 12 54; e-mail: fda@ukim.edu.mk
1000 Skopje, p.fakt 134; Ruzica Bošković 22, Republic of Macedonia; tel: +389 2 306 11 88; fax: +389 2 306 12 54; e-mail: fda@ukim.edu.mk

ПРАВИЛНИК
за
АЛУМНИ КЛУБОТ
на
Факултетот за драмски уметности

I. ОПШТИ НАЧЕЛА

Член 1

„АЛУМНИ КЛУБОТ на Факултетот за драмски уметности во Скопје“, (во понатамошниот текст: Алумни клуб на ФДУ) е формиран со намера да ја воспостави и охрабри поврзаноста на сите некогашни и сегашни студенти, професори и сите оние кои учествуваат или учествувале во работата и активностите на Факултетот за драмски уметности кој е во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Алумни клуб на ФДУ се основа под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Алумни клубот на ФДУ има аполитичен, невладин и непрофитабилен организациски облик на поврзување, во кое сите членови имаат еднакви права.

Член 2

Името на клубот е: „АЛУМНИ КЛУБ на Факултетот за драмски уметности во Скопје“.

Скратено име на клубот е „Алумни клуб на ФДУ“.

Клубот има свој логотип со квадратен облик, кој е составен од логотипот на Факултетот за драмски уметности во Скопје, по кој следува натписот АЛУМНИ на

кирилично и латинично писмо, на десната страна од логотипот на Факултетот за драмски уметности во Скопје.

Член 3

Алумни клубот на ФДУ го застапува Претседател, кој го предлага Деканатската управа на Факултетот за драмски уметности во Скопје, а го потврдува Програмскиот одбор на Алумни клубот на ФДУ.

Мандатот на Претседателот на Алумни клубот на ФДУ е ограничен.

Претседателот на Алумни клубот на ФДУ ја врши својата работа согласно Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Правилникот на Факултетот за драмски уметности во Скопје и Правилникот на Алумни клубот на ФДУ.

Во случај на спреченост на Претседателот, неговата работа ја врши заменик Претседателот на Алумни клубот на ФДУ.

Алумни клубот има Програмски одбор, кој е составен од членови на катедрите од Факултетот за драмски уметности во Скопје, како и претставници на дипломираните студенти од прв, втор и трет циклус студии и некогашни вработени на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Бројот на претставници на дипломираните студенти од прв, втор и трет циклус студии и некогашни вработени на Факултетот за драмски уметности во Скопје е најмалку за три члена поголем од бројот на членови од катедрите од Факултетот за драмски уметности во Скопје.

Членовите на Програмскиот одбор ги предлага Претседателот на Алумни клубот и Деканатската управа на ФДУ.

II. НАМЕРИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА АЛУМНИ КЛУБОТ НА ФДУ - СКОПЈЕ

Член 4

Алумни клубот на ФДУ ги има следните цели:

- поврзување и комуникација со сите припадници на сите некогашни и сегашни студенти, професори и сите оние кои учествуваат или

- учествувале во работата и активностите на Факултетот за драмски уметности,
- формално и неформално доживотно образование на дипломираните студенти на Факултетот за драмски уметности во Скопје,
 - негување на традицијата на Факултетот за драмски уметности во Скопје,
 - професионална, научно-техничка и уметничка соработка на некогашните и сегашни студенти и професори од Факултетот за драмски уметности во Скопје за унапредување на истата во средините во кои делуваат,
 - следење и поддршка на развојот на Факултетот за драмски уметности во Скопје,
 - унапредување и промовирање на научно-уметничките дела во аудиовизуелните и сценскоизведувачките области кои се резултат на заедничката соработка на членовите на Алумни клубот на ФДУ со Факултетот за драмски уметности во Скопје,
 - барање и моделирање на линкови и начини на влијание на одлуките на Владата и другите институции, кога одлучуваат за делење на државни и европски финансиски средства за поддршка и развој на сценскоизведувачката и аудиовизуелната дејност во Р.Македонија,
 - поддршка на членовите на Алумни клубот на ФДУ при нивната стручно-уметничка и научна работа,
 - помош при реализација на нови иницијативи во областа на сценскоизведувачката и аудиовизуелната уметност, како и во научно-истражувачките проекти,
 - грижа за угледот на професијата и образованието, кои ги обезбедува Факултетот за драмски уметности во Скопје,
 - грижа за квалитетот на работата на Факултетот за драмски уметности во Скопје,
 - промоција на практиките за проценка и повратен ефект од студиските програми на Факултетот за драмски уметности во Скопје,
 - промовирање на достигнувањата на членовите на Алумни клубот на ФДУ,

- зајакнување на социјалните врски меѓу Факултетот за драмски уметности во Скопје и сите некогашни и сегашни студенти, професори и сите оние кои учествуваат или учествувале во работата и активностите на Факултетот за драмски уметности,
- промоција на вештините кои се стекнуваат при студирање на Факултетот за драмски уметности во Скопје,
- информирање на јавноста.

Член 5

Алумни клубот на ФДУ ги извршува следните поставени цели и задачи:

- организира претставување и презентирање на сценско-изведувачки и аудиовизуелни дела, организира стручни и научни конференции, расправи, предавања, семинари, округли маси и слични настани во врска со Алумни клубот на ФДУ,
- издава билтени и други публикации и објавува во електронски медиуми за прашања од областа на работа на Алумни клубот на ФДУ во склад со важечките прописи,
- учествува во стипендирање на студенти кои студираат на Факултетот за драмски уметности во Скопје и во странство, промовирајќи ја различноста,
- пронаоѓање на донатори за обезбедување на финансиски средства за активностите на Алумни клубот на ФДУ и на Факултетот за драмски уметности во Скопје,
- организирање на јавна поддршка за Факултетот за драмски уметности во Скопје и барање на материјални и финансиски средства за негов развој,
- барање за обликување на нов организациски облик за поврзување и влијание на одлуките на Владата и другите институции, кога одлучуваат за делење на државни и европски финансиски средства за поддршка и развој на сценскоизведувачката и аудиовизуелната дејност во Р.Македонија,
- доделување на награди на домашни и странски лица, кои особено се истакнале со активности во областа со која се занимава Алумни клубот на ФДУ,

- организирање на собири за членовите и за други слични настани,
- реализација на програмата на Алумни клубот на ФДУ.

III. ЧЛЕНСТВО

Член 6

Член на Алумни клубот на ФДУ - Скопје е секое лице кое успешно ја завршило било која одобрена студиска програма, спроведена од Факултетот за драмски уметности во Скопје.

Член на Алумни клубот на ФДУ - Скопје е секое вработено и пензионирано лице на Факултетот за драмски уметности во Скопје, персонал, професори и соработници кои успешно завршиле друга јавно призната високо-образовна студиска програма и општествено признато лице со особено значајни остварувања и придонес во областа на уметноста, науката, образованието, стопанството, културата и други области.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 7

Правилникот е донесен на ден 23.05.2013 година и стапува во сила со денот на објавување во Универзитетски гласник.

ДЕКАН

Вон. проф. м-р Лазар Секуловски